



ЕВРОПСКА УНИЈА

Делегација на Европската унија

Липково, 20 септември, 2012 година

**Официјална инаугурација на новоизградениот дел од  
училиштето „Исмет Јашари“  
Дел од ИПА ЦБЦ Проектот МК – БГ  
„Образование, животна средина, Европа ...Обединета  
Европа“**

Говор на  
Г-ѓа Ингрид Сагер  
Раководител на одделение  
Делегација на Европската Унија

*Почитуван градоначалник,*

*Почитувани гости,*

*Дами и господа,*

- Ми претставува чест и задоволство што сум тука денес со вас, по повод инаугурацијата на новоизградениот дел од училиштето, што се спроведе преку фондовите на ЕУ под Проектот за прекугранична соработка помеѓу Бугарија и Македонија под наслов „Образование, животна средина, Европа...Обединета Европа“.
- Искуството на Европската унија докажува дека развојот на пограничните региони е клучен фактор на европска интеграција и економска и социјална кохезија. Меѓутоа, соработката преку границите е тежок и ретко спонтан процес. Засегнатите власти и структури, на различни владини и нивоа на моќ, мора да се навикнат на соработка.

Пречките мора да се надминат. Тие се однесуваат на разликите кај политичките институции, административните системи и процедури, легалните структури и техничките и стандардите за животна средина.

- Еден од најважните аспекти на прекуграничната соработка е „ефектот на мултиплицирање“ која што го предизвикува; енергиите што ги мобилизира и искуството што од тоа произлегува. Сето тоа со цел да се подобрат економските, социјалните и условите во животната средина на луѓето што живеат во регионот. Прекуграничните програми помагаат во подобрувањето на животните услови на населението преку изградба на економски и лични врски.

- Финансиските инструменти на Европската унија за прекугранична соработка, навистина придонесуваат кон надминување на пречките кон економскиот и социјалниот развој на пограничните региони. Тоа се случува кога луѓето се поставуваат во срцето на процесот на соработка.
- Новоизградениот дел од училиштето „Исмет Јашари“, чијашто инаугурација ја обележуваме денес, е дел од поголем проект кој што се финансира од страна на Европската унија, во износ од 255.000 евра; со вкупни проектни трошоци во износ од 300.000 евра, а јас сум горда што денес сите можеме да ги видиме резултатите на проектот.
- Сакам и да им честитам на Општина Липково, како главен партнер на проектот, на Здружението Форум за животна средина од Кустендил во Република Бугарија, како и на општинското средно училиште „Гоце Делчев – Куманово“ како проектни партнери, за успешно спроведениот проект!
- Ја користам оваа можност да ги охрабрам националните власти да продолжат со напорите за прекугранична соработка. Духот на соработка и пријателство што се содава преку ваквите програми, придонесува кон попросперитетна иднина за сите нас во обединета Европа!

Благодарам за вниманието!